



СЛУЖБИ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАЦИЈА

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ“ издегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазици — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на опште-стварите, београдскиот бр. 19644

Петок, 27 март 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 18

ГОД. XXXVII

Цена на овој број е 12 динари. Аког-
тацијата на претплатата за 1981 год.
изнесува 800 динари. Рок за рекла-
мации 15 дена — Редакција: Улица
Јована Ригиќа бр. 1. Пошт. факс 226.
— Телефони: централа 650-155; Уред-
ништво 651-885; Служба за претплата
— 732; — елекс ...

169.

Врз основа на член 254 став 6 и член 256 став 2 на Царинскиот закон („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/76, 36/79 и 52/79), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА ЦАРИНЕЊЕ НА СТОКИТЕ ЗА КОИ НЕ Е ПОДНЕСЕНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ЗА СЛУЧАИТЕ ВО КОИ НЕ СЕ ПОДНЕСУВА ЦАРИНСКА ДЕКЛАРАЦИЈА

1. Во Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/76 и 41/79) во точка 1 по одредбата под 7 точката се заменува со точка и запирка и потоа се додава нова одредба под 8, која гласи:

„8) делови за итни поправки на воздухоплови што сообраќаат со странство.“

2. Во точка 3 се додава нова реченица која гласи: „Увозната царинска декларација, со потребната документација, во случаите од точка 1 на одредбата под 8 од оваа одлука се поднесува во рок од 90 дена од денот на подигањето на стоките од цариницата.“

3. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п. бр. 96

19 март 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Гурановиќ, с. р.

170.

Врз основа на член 34 став 3 од Законот за економските и други односи во производството и прометот на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 25/79) сојузниот секретар за народна одбрана пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА УСЛОВИТЕ И НАЧИНОТ НА РЕГИСТРАЦИЈАТА НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ЗАСТАПУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ФИРМИ ВО СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА И НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ НА ПОСРЕДУВАЊЕ ВО НАДВОРЕШНОТРГОВСКИОТ ПРОМЕТ НА ВООРУЖУВАЊЕ И ВОЕНА ОПРЕМА

Член 1

Договорите за вршење на работите на застапување на странски фирми во Социјалистичка Феде-

ративна Република Југославија во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема и договорите за вршење на работите на посредување во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема (во натамошниот текст: договорите), што ќе ги склучи Сојузната дирекција за промет и резерви на производи со посебна намена (во натамошниот текст: Сојузната дирекција) по овластување на Сојузниот секретаријат за народна одбрана или организација на здружен труд по одобрување на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, се регистрираат во посебен регистар на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, што се води во Сојузната дирекција.

Член 2

Сојузната дирекција, односно организацијата на здружен труд, ги доставува договорите до Сојузниот секретаријат за народна одбрана, во рок од 30 дена од денот на нивното потпишување, заради регистрација.

Сојузната дирекција, односно организацијата на здружен труд во рокот од став 1 на овој член, ги доставува и сите измени и дополненија на договорите заради регистрација.

Договорите, односно измените и дополненијата на договорите се доставуваат во заверен препис, на еден од јазиците и писмата на народите или народностите на Југославија.

Преписот и преводот на договорите односно преписот и преводот на измените и дополненијата на договорите ги заверува овластено лице во Сојузната дирекција односно организација на здружен труд.

Член 3

Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе ги регистрира договорите, односно измените и дополненијата на договорите во рок од 60 дена од денот на нивниот прием.

Ако Сојузниот секретаријат за народна одбрана во рокот од став 1 на овој член не стави забелешки, ќе се смета дека договорот односно неговите измени и дополненија се регистрирани.

Ако Сојузната дирекција односно организацијата на здружен труд не постапи според ставените забелешки во рок од 60 дена од денот на доставувањето на забелешките на Сојузниот секретаријат за народна одбрана, ќе се смета дека договорите, односно измените и дополненијата на договорите не се доставени заради регистрација.

Член 4

Во Сојузниот секретаријат за народна одбрана ќе се регистрираат само договори што се во согласност со сојузните прописи со кои се регулира застапувањето на странски фирми и посредувањето во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема.

Член 5

Сојузната дирекција, односно организацијата на здружен труд, чиј договор е регистриран во Сојуз-

ниот секретаријат за народна одбрана, писмено ќе го пријават престанокот на важењето на договорот во рок од 30 дена од денот на престанокот на неговото важење, заради евидентирање во регистарот од член 1 на овој правилник.

Член 6

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на евидентирањето на договорите за работите на застапување на странски фирми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија за предметите на вооружување и воена опрема („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/79).

Член 7

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Р. в. п. бр. 16
16 март 1981 година
Белград

Сојузен секретар
за народна одбрана
генерал на армија,
Никола Љубичиќ, с. р.

171.

Врз основа на член 6 став 7 од Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот („Службен лист на СФРЈ“, бр. 63/80), сојузниот секретар за финансии пропишува

П Р А В И Л Н И К

ЗА НАЧИНОТ НА СОСТАВУВАЊЕ СПЕЦИФИКАЦИЈА НА ДОЗНАКИ И ГОТОВИНСКИ УПЛАТИ ИЗВРШЕНИ ВО КОРИСТ НА ЖИРО-СМЕТКАТА, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНАТА СМЕТКА ВО РОК ОД 15 ДЕНА ОД ДЕНОТ НА ИСТЕКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД ЗА КОЈ СЕ УТВРДУВА ВКУПНИОТ ПРИХОД

Член 1

Со овој правилник се пропишува, согласно со член 6 ст. 3 до 5 на Законот за утврдување и распоредување на вкупниот приход и на доходот (во натамошниот текст: Законот), начинот на составување спецификација на дознаки и готовински уплати извршени во корист на жиро-сметката, односно на девизната сметка во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход.

Член 2

Спецификацијата од член 1 на овој правилник ја составуваат: основни организации на здружен труд; работни заедници; земјоделски задруги кои во својот состав немаат основни задружни организации и основни организации на кооперанти; занаетчиски задруги и други задруги; договорни организации на здружен труд; банки и други финансиски организации; заедници за осигурување на имот и лица и заедници на ризици; погони, односно други работни единици во странство за кои се врши самостојна пресметка и претпријатија во странство, односно мешовити претпријатија во странство во кои со свои средства учествуваат основни организации на здружен труд со преку 50%, чии основачи се основни организации на здружен труд.

Член 3

Во спецификацијата на наплатените приходи од член 1 на овој правилник се внесуваат, и тоа:

- 1) дознаките и готовинските уплати извршени во корист на жиро-сметката во рок од 15 дена од

денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход, под услов должничко-доверителскиот однос да настанал во последните 15 дена на пресметковниот период и дознаката, односно уплатата да е извршена во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос;

- 2) готовинските наплати извршени преку банкајна во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход, под услов должничко-доверителскиот однос да настанал во последните 15 дена од пресметковниот период и наплатата да е извршена во рок од 15 дена од денот на настанувањето на должничко-доверителскиот однос;

- 3) дознаките и уплатите по основ на приходите остварени со продажба на производи и услуги на странски пазар до крајот на пресметковниот период, извршени во корист на девизната сметка, односно на сметката кај банката во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход;

- 4) наплатените приходи остварени со изведување на инвестициони работи во странство, што ќе ги остварат погони, односно други работни единици во странство за кои се врши самостојна пресметка, приходите што ќе ги остварат со своето работење претпријатија во странство, односно мешовити претпријатија во странство, во кои со свои средства учествуваат основни организации на здружен труд со преку 50%, чии основачи се основни организации на здружен труд — во рок од 45 дена по истекот на пресметковниот период за кој се составува периодична сметка, односно во рок од 60 дена по истекот на пресметковниот период за кој се составува завршна сметка.

Член 4

Банките и другите финансиски организации и заедниците за осигурување на имот и лица и заедниците на ризици составуваат спецификација според одредбите од овој правилник за наплатените приходи по основите од член 63 ст. 1 и 2 од Законот.

Член 5

Основната организација, работната организација, сложената организација на здружен труд, деловната заедница, интерната банка, земјоделската задруга, сложената земјоделска задруга, основната задружна организација и основната организација на кооперанти преку која се врши остварување на заеднички приход, составуваат спецификација на наплатените износи по основ на кои се утврдува заедничкиот приход по основите од член 6 ст. 3 до 5 на Законот.

Член 6

Износите на дознаките и готовинските уплати извршени во корист на жиро-сметката, односно на девизната сметка и наплатите извршени преку банкајна во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход а по основ од член 6 ст. 3 до 5 на Законот, се внесуваат во Образецот С-Спецификација на дознаките и готовинските уплати извршени во корист на жиро-сметката, односно на девизната сметка од 1 ————— до 15 ————— 198 ————— година, кој е отпечатен кон овој правилник и претставува негов составен дел.

Член 7

Образецот С — Спецификација на дознаките и готовинските уплати извршени во корист на жиро-сметката, односно на девизната сметка од 1 ————— до 15 ————— 198 ————— година, се пополнува врз основа на податоците од налогот кој се доставува

кон дневниот извод од жиро-сметката, односно на девизната сметка и налогот кон дневниот извештај на благајната.

Член 8

На начинот пропишан со овој правилник може да се состави спецификација на износите кои се сметаат за наплатен приход во согласност со одредбите на член 6 став 1 од Законот кои втасале на жиро-сметката, односно на девизната сметка на таа организација по истекот на пресметковниот период, како и износите кои се сметаат за наплатен приход во согласност со одредбите на член 7 став 2 и чл. 9 и 10 став 1 од Законот.

Член 9

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за начинот на составување спецификација на дознаките и

Организација на здружен труд — друг корисник на општествени средства

готовинските уплати втасани на жиро-сметката, односно на девизната сметка во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период, за кој се утврдува вкупниот приход („Службен лист на СФРЈ“, бр. 14/78).

Член 10

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1-2645/1

11 март 1981 година

Белград

Сојузен секретар за финансии,

инж. Петар Костиќ, с. р.

Образец С

СПЕЦИФИКАЦИЈА

НА ДОЗНАКИТЕ И ГОТОВИНСКИТЕ УПЛАТИ ИЗВРШЕНИ ВО КОРИСТ НА ЖИРО-СМЕТКАТА, ОДНОСНО НА ДЕВИЗНАТА СМЕТКА ОД 1 — ДО 15 — 198 — ГОДИНА

Реден број	Број на дневниот извод, односно извештајот на благајната	Вид на приход	Ден на настапувањето на должничко-доверителскиот однос	Датум на извршувањето, на дознаката, односно на готовинската уплата	Износ
1	2	3	4	5	6

Раководител на книговодството,

Раководител на организацијата на здружен труд,

172.

Врз основа на член 59 став 1 во врска со член 13 од Законот за внесувањето и растурањето на странски средства за масовно комуницирање и за странската информативна дејност во Југославија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 39/74), сојузниот секретар за внатрешни работи донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЗАБРАНА НА ВНЕСУВАЊЕТО И РАСТУРАЊЕТО НА СПИСАНИЕТО „THE ECONOMIST“

Се забранува внесувањето и растурањето во Југославија на списанието „The Economist“ број 7173 од 21 февруари 1981 година, што излегува на англиски јазик во Лондон, Велика Британија.

Бр. 650-1-32/491

11 март 1981 година

Белград

Заменик-сојузен секретар за внатрешни работи,
Драшко Јуриниќ, с. р.

173.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПЛАСТИЧНИ МАСИ

Член 1

Со овој правилник се подпишуваат југословенските стандарди за пластични маси, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Пластични маси. Изработка на епрувети со машинска обработка — JUS G.S2.603

2) Пластични маси. Изработка и употреба на универзална епрувета — JUS G.S2.604

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на пластичните маси што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-4019/1
3 март 1981 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Вукашин Драговиќ, с. р.

174.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ПРОТИВЕКСПЛОЗИСКА ЗАШТИТА

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенски стандарди за противексплозиска заштита кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Противексплозиска заштита. Класификација на експлозивни гасови и пареи — — — — — JUS N.S8.003
- 2) Противексплозиска заштита. Зони на опасност на просторите загрозуени од експлозивни смеси на гасови и пареи — — — — — JUS N.S8.007
- 3) Противексплозиска заштита. Општи барања за конструкција на противексплозиски заштитени електрични уреди наменети за употреба во просторите загрозуени од експлозивна атмосфера — — — — — JUS N.S8.011
- 4) Противексплозиска заштита. Определување на минимална струја на палањето — — — — — JUS N.S8.041
- 5) Противексплозиска заштита. Испитување на изолациониот материјал — — — — — JUS N.S8.051
- 6) Противексплозиска заштита. Класификација на изолациониот материјал — — — — — JUS N.S8.052
- 7) Противексплозиска заштита. Непродорен оклоп. Општи технички услови — — — — — JUS N.S8.101
- 8) Противексплозиска заштита. Непродорен оклоп. Испитување — — — — — JUS N.S8.121
- 9) Противексплозиска заштита. Непродорен оклоп. Експлозивна смеса за испитување на пробојно палење — — — — — JUS N.S8.143

- 10) Противексплозиска заштита. Вид на заштита „Зголемена сигурност“. Општи технички услови — — — — — JUS N.S8.201
- 11) Противексплозиска заштита. Вид на заштита „Зголемена сигурност“. Испитување — — — — — JUS N.S8.221
- 12) Посебни услови за мотори во зголемена сигурност — — — — — JUS N.S8.244
- 13) Противексплозиска заштита. Вид на заштита „Самосигурност“. — — — — — JUS N.S8.301
- 14) Противексплозиска заштита. Испитување на самосигурносни и придружени уреди — — — — — JUS N.S8.321
- 15) Противексплозиска заштита. Полнење со цврсти материјали — — — — — JUS N.S8.401
- 16) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди заштитени со цврсти материјали — — — — — JUS N.S8.421
- 17) Противексплозиска заштита. Нурнување во течност — — — — — JUS N.S8.501
- 18) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди што се заштитени со нурнување во течност — — — — — JUS N.S8.521
- 19) Противексплозиска заштита. Натпритисок — — — — — JUS N.S8.601
- 20) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди во заштита со натпритисок — — — — — JUS N.S8.621
- 21) Противексплозиска заштита. Полнење со песок — — — — — JUS N.S8.701
- 22) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди што се заштитени со полнење на песок — — — — — JUS N.S8.721

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на противексплозиски заштитени електрични уреди што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Правилникот за електричните постројки на надземни места загрозуени од експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 18/67 и 28/70) и Правилникот за конструкција, изработка и испитување на електричните уреди за работа во атмосферата на експлозивни смеси („Службен лист на СФРЈ“, бр. 52/68).

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди кои ги имаат следните називи и ознаки

- 1) Експлозивна заштита. Испитување на изолационен материјал — — — — — JUS N.S8.051
- 2) Експлозивна заштита. Вид на заштита „зголемена сигурност“. Општи технички услови — — — — — JUS N.S8.201

3) Експлозиона заштита. Вид на заштита „зголемена сигурност“. Испитување — — — — — JUS N.S8.221

донесени со Решението за југословенските стандарди за експлозиона заштита („Службен лист на СФРЈ“ бр. 17/72);

4) Противексплозиска заштита. Полнење со цврсти материјали — — JUS N.S8.401

5) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди заштитени со цврсти материјали — — JUS N.S8.421

6) Противексплозиска заштита. Нурнување во течност — — — — JUS N.S8.501

7) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди што се заштитени со нурнување во течност — — — — — JUS N.S8.521

8) Противексплозиска заштита. Натпритисок — — — — — JUS N.S8.601

9) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди и заштита со натпритисок — — — JUS N.S8.621

10) Противексплозиска заштита. Полнење со песок — — — — — JUS N.S8.701

11) Противексплозиска заштита. Испитување на електрични уреди што се заштитени со полнење на песок — JUS N.S8.721

донесени со Решението за југословенските стандарди од областа на заштитата на електричните уреди од експлозија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 34/77).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-4574/1
10 март 1981 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгојевиќ, с. р.

175.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ПРЕФАБРИКУВАНИ БЕТОНСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за префабрикувани бетонски елементи, кој го има следниот назив и ознака:

Профабрикувани бетонски елементи. Технички услови за изработка и вградување — — — — — JUS U.E3.050

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на префабрикувани бетонски елементи што ќе се произведат односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-4587/1
10 март 1981 година
Белград

Директор на
Сојузниот завод за
стандардизација,
Букашин Драгојевиќ, с. р.

176.

Врз основа на член 56 во врска со член 64 став 1 и со член 83 став 1 точка 3 од Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените („Службен лист на СФРЈ“, бр. 1/80 и 38/80), Советот на Сојузната заедница са работите на цените донесува

О Д Л У К А

ЗА ОБВРСКАТА ЗА ДОСТАВУВАЊЕ ИЗВЕСТУВАЊА ЗА ЦЕНИТЕ ДО СОЈУЗНАТА ЗАЕДНИЦА ЗА РАБОТИТЕ НА ЦЕНИТЕ

1. Основните и други организации на здружен труд, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници се должни во рок од 10 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука да достават до Сојузната заедница за работите на цените известување за промените на цените на производите и услугите од надлежност на федерацијата, што почнаа да се применуваат од 1 јануари 1981 година, односно за цеките на тие производи и услуги формирани од 1 јануари 1981 година до влегувањето во сила на оваа одлука, за ради следење.

2. Известувањето од точка 1 на оваа одлука мора да ги содржи податоците од точка 3 став 1 на Одлуката за определување на производите и услугите за кои организациите на здружен труд се должни да доставуваат известувања за цените до Сојузната заедница за работите на цените заради следење („Службен лист на СФРЈ“ бр. 5/81), како и образложение и документација, од кои ќе се види дека цените на производите односно на услугите се формирани со примена и поблиска разработка на критериумите утврдени со Законот за основите на системот на цените и за општествената контрола на цените.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 1179/1
25 март 1981 година
Белград

Претседател
на Советот на Сојуз-
ната заедница за рабо-
тите на цените,
Илијаз Куртеши, с. р.

УСТАВЕН СУД НА ЈУГОСЛАВИЈА**ОДЛУКА****ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА СТАВ 3 ЧЛЕН 16 ОД ЗАКОНОТ ЗА ПАЗАРНАТА ИНСПЕКЦИЈА**

1. Основната организација на здружен труд Домашен пазар „Искра комерц“ од Љубљана, со предлогот од 23 септември 1980 година, поведе постапка пред Уставниот суд на Југославија за оценување на спротивноста на став 3 член 16 од Законот за пазарната инспекција („Службен весник на СР Македонија“, број 40/73).

Според мислењето на предлагачот, наведената одредба на Законот, со која е определено дека не може да се води управен спор против конечно решение на вторстепенниот орган, е во спротивност со одредбите на член 9 од Законот за управните спорови („Службен лист на СФРЈ“, бр. 4/77), од причина што тоа е определено со одредба од републичкиот пропис.

Собранието на Социјалистичка Република Македонија, во одговорот на предлогот, наведе дека оспорената одредба на Законот не е во спротивност со точка 2 од став 1 на член 9 од Законот за управните спорови, од причина што со оспорената одредба изречно е определено дека не може да се води управен спор против конечно решение и што од став 2 на член 267 од Уставот на СР Македонија произлегува дека забрана за водење управен спор може да се пропише и со републички закон.

2. Со одредбата од став 1 на член 16 од Законот за пазарната инспекција е пропишано дека пазарен инспектор ќе донесе решение за одземање на разликата во цените, ако организацијата на здружен труд, при купување или продажба на стоки, не се придржува кон пропишаната цена, која за неа е задолжителна според важечките прописи.

Со оспорената одредба на став 3 од член 16 на Законот за пазарната инспекција е пропишано дека против конечно решение за примена на мерките од став 1 на член 16 од Законот организацијата на здружен труд не може да поведе управен спор.

Со одредбата на точка 2 од став 1 на член 9 од Законот за управните спорови е пропишано дека управен спор не може да се води против актите донесени во работите во кои, според изречна одредба на Законот, не може да се води управен спор.

Со оглед на тоа што со оспорената одредба на Законот е утврдено дека не може да се води управен спор кога се работи за примена на мерките од став 1 на член 16 од Законот и бидејќи со оспорената одредба на изречен начин е определено дека во тој случај, не може да се води управен спор против конечно решение, според ставот на Уставниот суд на Југославија, оспорената одредба на став 3 од член 16 на републичкиот закон не е во спротивност со точка 2 од став 1 на член 9 од сојузниот закон. Согласно со став 2 на член 216 од Уставот на СФРЈ, управен спор може да се исклучи и со републички закон.

3. Врз основа на член 375 став 1 точка 2 од Уставот на СФРЈ и член 29 од Деловникот на Уставниот суд на Југославија, Уставниот суд на Југославија на седницата одржана на 18 февруари 1981 година, донесе

Одлука

Се одбива предлогот на Основната организација на здружен труд Домашен пазар „Искра комерц“, од Љубљана, Уставниот суд на Југославија да утврди дека став 3 на член 16 од Законот за пазарната инспекција е во спротивност со точка 2, од став 1 на член 9 од Законот за управните спорови.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседателот на Уставниот суд на Југославија Никола Секулиќ и судиите: Милорад Достаниќ, д-р Стана Ѓукиќ-Делевиќ Владимир Кривиќ, Слободан Кухар, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ, Иван Франко, д-р Арпад Хорват и Мијушко Шибалиќ.

У. бр. 138/80
18 февруари 1981 година
Београд

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с.р.

ОДЛУКА**ЗА ОЦЕНА НА ЗАКОНИТОСТА НА ЧЛЕН 125 НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ НА СОЈУЗНИОТ ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ ВО БЕЛГРАД**

1. Со Решение на Уставниот суд на Југославија У. број 138/80 од 17 декември 1980 година, по повод иницијативата на Глигор Ралуповски, од Скопје, и Виктор Јерле, од Љубљана, поведена е постапка за оценување на законитоста на одредбата на член 125 од Правилникот за работните односи на Сојузниот девизен инспекторат во Белград од 20 април 1980 година, бидејќи Судот најде дека од оваа одредба на Правилникот произлегува дека со неа се утврдува престанување на работниот однос на работникот независно од тоа дали работникот ги исполнува законските услови за престанување на работниот однос, и дека се поставува прашањето за спротивноста на таа одредба со член 390 на Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

2. Со оспорената одредба е пропишано дека на пензионираниите работници, кои се во работен однос во Сојузниот девизен инспекторат, им престанува работниот однос по истекот на 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој правилник. Давателите на иницијативата во своето барање наведоа дека со примената на оспорената одредба им се налага престанување на работниот однос на сите пензионери кои засновале работен однос во Сојузниот девизен инспекторат, иако, по сила на Законот, не се стекнале услови за престанување на нивниот работен однос.

Сојузниот девизен инспекторат не даде одговор на решението на Судот за поведување на постапката.

3. Уставот на СФРЈ, во член 159 став 6, пропишува дека на работникот може да му престане работниот однос само под условите и на начинот што се утврдени со закон.

Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата во потполност го регулира институто за засновање и престанување на работниот однос на работник во сојузен орган на управата, односно во сојузна организација.

Во член 390 став 1 Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата е утврдено дека на работникот му престанува работниот однос во сојузен орган на управата, односно во сојузна организација, по сила на законот, кога ќе наполни 40 години стаж на осигурување и 60 години од животот (маж), односно 35 години стаж на осигурување и 55 години од животот (жена), а најмногу 65 години од животот (маж), односно 60 години од животот (жена), и најмалку 15 години стаж на осигурување.

4. Оценувајќи ја законотиста на оспорената одредба, Уставниот суд на Југославија утврди дека Сојузниот девизен инспекторат, пропуштајќи го престанувањето на работниот однос на работник во Инспекторатот, на начинот уреден со наведената одредба, го пречекорил овластувањето од член 390 на Законот, бидејќи установил престанување на работниот однос на работникот независно од тоа дали работникот ги исполнува законските услови за престанување на работниот однос.

Врз основа на член 375 став 1 точка 3 од Уставот на СФРЈ, Уставниот суд на Југославија, на седницата одржана на 18 февруари 1981 година, донесе

О д л у к а

Се укинува одредбата на член 125 од Правилникот за работните односи на Сојузниот девизен инспекторат во Белград.

Уставниот суд на Југославија ја донесе оваа одлука во состав: претседател на Судот Никола Секулиќ, и судии: Милорад Достаниќ, д-р Стана Лукиќ-Делезиќ, Иван Франко, Славо Кухар, д-р Арпад Хорват, Владимир Кривиц, Воислав Ракиќ, Јаким Спировски, д-р Јосиф Трајковиќ и Мијушко Шибалиќ.

У. бр. 138/80
18 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Уставниот суд на
Југославија,
Никола Секулиќ, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Решението за назначување директор на Сојузниот завод за статистика, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/81, се поткрала долунаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА РЕШЕНИЕТО ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

Во текстот на Решението наместо зборовите: „Франто Комел“ треба да стои „Франта Комел“.

Од Сојузниот извршен совет, Белград 17 март 1981 година.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ПРАВОСУДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЈА НА СОЈУЗНАТА УПРАВА

За советник на сојузниот секретар за правосудство и организација на сојузната управа се назначува Младен Радик, раководител на тупна во Сојузниот секретаријат за правосудство и организација на сојузната управа.

С. п. п. бр. 12
12 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ПРЕХРАБЕНИ ПРОИЗВОДИ

За директор на Сојузната дирекција за резерви на прехранбени производи се назначува Сокољ Ниваши, досегашен помошник на претседателот на Сојузниот комитет за земјоделство.

С. п. п. бр. 152
12 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За советник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Жарко Танасиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за надворешна трговија.

С. п. п. бр. 184
12 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

За директор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи се назначува Момчило Влаховиќ, порано претседател на Стопанската комора на СР Црна Гора.

С. п. п. бр. 233
5 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 236 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНАТА ДИРЕКЦИЈА ЗА РЕЗЕРВИ НА ИНДУСТРИСКИ ПРОИЗВОДИ

Се разрешува од должноста директор на Сојузната дирекција за резерви на индустриски производи Милош Милаковиќ, поради истекот на прописаниот период во вршењето на таа функција.

Именуваниот се става на располагање во смисла на член 249 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата.

С. п. п. бр. 234
5 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,
Веселин Гурановиќ, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За советник на сојузниот секретар за финансии се назначува Душан Карик, виши советник на Југословенската извозна и кредитна банка во Белград.

С. п. п. бр. 261
12 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ СОВЕТНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА ФИНАНСИИ

За советник на сојузниот секретар за финансии се назначува Душан Љубоевиќ, началник на одделение во Сојузниот секретаријат за финансии.

С. п. п. бр. 262
12 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“ бр. 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОМОШНИК НА СОЈУЗНИОТ СЕКРЕТАР ЗА НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА

За помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија се назначува Алија Башиќ, досегашен помошник на сојузниот секретар за надворешна трговија.

С. п. п. бр. 263
12 март 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
д-р Иво Марган, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
169. Одлука за дополненија на Одлуката за условите и начинот на царинење на стоките за кои не е поднесена документација и за случаите во кои не се поднесува царинска декларација — — — — —	469
170. Правилник за условите и начинот на регистрацијата на договорите за вршење на работите на застапување на странски фирми во Социјалистичка Федеративна Република Југославија и на договорите за вршење на работите на посредување во надворешнотрговскиот промет на вооружување и воена опрема — — — — —	469
171. Правилник за начинот на составување спецификација на дознаки и готовински уплати извршени во корист на жире-сметката, односно на девизната сметка во рок од 15 дена од денот на истекот на пресметковниот период за кој се утврдува вкупниот приход — — — — —	470
172. Решение за забрана на внесувањето и растурањето на списанието „The Economist“	471
173. Правилник за југословенските стандарди за пластични маси — — — — —	471
174. Правилник за југословенските стандарди за противексплозииска заштита — — —	472
175. Правилник за југословенскиот стандард за префабрикувани бетонски елементи	473
176. Одлука за обврската за доставување и известувања за цените до Сојузната задница за работите на цените — — —	473
Одлука за оцена на законитоста на став 3 член 16 од Законот за пазарната инспекција —	474
Одлука за оцена на законитоста на член 125 на Правилникот за работните односи на Сојузниот девизен инспекторат во Белград	474
Исправка на Решението за назначување директор на Сојузниот завод за статистика	475
Назначувања и разрешувања — — — — —	475